



## **НАРОДНА БАНКА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Врз основа на член 48 став 1 точка 3 и член 68 став 3 од Законот за Народната банка на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 158/2010) и точка 43 од Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 126/2011 и 19/2012), гувернерот на Народната банка на Република Македонија донесе

### **УПАТСТВО**

#### **за изменување и дополнување на Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 27/2012)**

I. Во Упатството за спроведување на Одлуката за управување со ликвидносниот ризик на банките („Службен весник на Република Македонија“ бр. 139/2011), се врши следново изменување и дополнување:

1. Во главата V точка 25 потточка а), ставот 3 се менува и гласи:

„Во колоната бр. 4 - „кредити, камати, провизии и надоместоци“ се внесуваат соодветните ставки од редовите бр. 1, 5, 8, 9, 10 и 11 од колоните бр. 3 и 4 од образецот РСД - вкупно, коишто ги исполнуваат условите од точката 36 потточка а) алинеја 5 од Одлуката. Тука спаѓаат: кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања (со исклучок на побарувањата врз основа на хартии од вредност) од централните влади, централните банки, домашните банки, странските банки со кредитен рејтинг од најмалку БББ- (согласно со рејтингот на „Стандард и Пурс“) или Баа3 (согласно со рејтингот на „Мудис“), небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица, класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“ коишто достасуваат во следните 30 дена. Притоа, за кредитите, каматите, провизиите и другите побарувања од небанкарските финансиски институции и нефинансиските лица класифицирани во категориите на ризик „А“ и „Б“, се внесуваат само оние позиции чијшто рок на достасување не е продолжен два или повеќе пати.“.

II. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“, а ќе почне да се применува од 01.03.2012 година.

**У бр. 1538**  
**20.02.2012 година**  
**Скопје**

**Гувернер**  
**Димитар Богов**